



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 1 октомври 2002
Скопје

Број 76

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

1241.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/01, 50/01 и 52/01) и член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати, така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 17,694
- МБ - 98	до 18,535
- БМБ - 95	до 18,636

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 16,996
- Д - 2	до 16,156

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 16,888

г) Мазут	до 13,095 ден/кг.
-----------------	-------------------

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 53,50
- МБ - 98	до 54,50
- БМБ - 95	до 51,50

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 38,50
- Д - 2	до 37,50

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 28,00

г) Масло за горење (мазут)	до 14,275 ден/кг.
-----------------------------------	-------------------

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
МБ - 86	23,664
МБ - 98	23,663
БМБ - 95	21,041

б) Дизел гориво	ден/лит.
Д - 1	11,757
Д - 2	11,757

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	3,041

г) Масло за горење (мазут)	0,100 ден/кг.
-----------------------------------	---------------

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 3,20
- МБ - 98	до 3,20
- БМБ - 95	до 3,20

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 3,20
- Д - 2	до 3,20

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 3,20

г) Масло за горење (мазут)	до 0,4 ден/кг.
-----------------------------------	----------------

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 02.10.2002 година.

Бр. 23-5089/1
1 октомври 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1242.

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001 и 4/2002), а во врска со член 30 од Законот за изменување и дополнување на царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 септември 2002 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ
ПРИ УВОЗ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ**

1. Со оваа одлука се определува царински контингент на одделни нафтени деривати кои може да се увезат без плаќање на царина пропишана со Царинската тарифа и тоа:

Наименување	Тарифна ознака	Количина
Моторен бензин со октански број (РОН) од 95 или поголем, но помал од 98 (БМБ-95)	2710 11 45 00	45000 тони
Гориво за млазни мотори	2710 19 21 00	1000 тони
Гасни масла со содржина на сулфур што надминува 0,05 % по маса но не надминува 0,2 % по маса (Дизел гориво)	2710 19 45 00	63000 тони

2. Нафтениите деривати од точката 1 на оваа одлука ќе бидат внесени во царинското подрачје на Република Македонија заклучно со 31.12.2002 година.

3. Министерот за економија со решение го одобрува царинскиот контингент по барање на крајните корисници.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4873/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1243.

Врз основа на член 164 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2000, 103/2000, 34/2001, 4/2002 и 37/2002), Комисијата за хартии од вредност, на својата седница одржана на 27.08.2002 година донесе

**ТАРИФНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ
ЗА ВИСИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ШТО ГИ
НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

Член 1

Во Тарифникот за висината на одделните надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 23/2001, 54/2001 и 27/2002) во член 1:

- по точката 20 се додаваат четири нови точки и тоа:

"21. надомест за поднесување барање за издавање дозвола за понуда за откуп, во висина од 20.000 денари;

22. надомест за издавање дозвола за понуда за откуп во висина од 0,15% од депонирањето паричен износ потребен за плаќање на хартиите од вредност во Централниот депозитар за хартии од вредност (кога хартиите од вредност што се предмет на преземање се плаќаат со пари, во случај на алтернативна понуда, во случај на комбинирана алтернативна понуда и во случај на променета понуда за откуп кога се нуди повисока цена);

23. надомест за издавање дозвола за понуда за откуп во висина од 0,15% од вкупната пазарна цена на хартиите од вредност што се нудат за замена на хартиите од вредност - предмет на преземањето (во случај на комбинирана понуда, освен кога понудувачот нуди акции или обврзници што првпат ќе ги издаде заради преземањето, и во случај на променета понуда за откуп кога се нуди поповолен однос на замена);

24. надомест за издавање дозвола за понуда за откуп во висина од 0,3% од вкупната номинална вредност на хартиите од вредност што се нудат за замена во случај на комбинирана понуда кога понудувачот нуди акции или обврзници што првпат ќе ги издаде заради преземањето."

Член 2

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 03-1665/1
27 август 2002 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

1244.

Врз основа на член 32 од Законот за ревизијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 65/97, 27/2000, 31/2001 и 61/2002), министерот за финансии донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА
НА ИСПРАВА ЗА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката со кои се врши нострификација на исправа за овластен ревизор стекната во странство.

Член 2

Со барањето за нострификација на исправа за овластен ревизор стекната во странство до Министерството за финансии се доставува:

- оригинал исправа за овластен ревизор стекната во странство и три примероци од превод извршен од страна на овластен преведувач заверена кај нотар;
- диплома за завршен економски факултет во Република Македонија или нострифицирана диплома;
- Програма за полагање на испит за стекнување на звањето за овластен ревизор во странство и превод на истата извршен од страна на овластен преведувач, заверена кај нотар, и
- други докази во заверен превод, по барање на Министерството за финансии.

Член 3

Доколку во постапката за нострификација се утврди дека Програмата за полагање на испитот за стекнување на звање овластен ревизор во странство, битно отстапува од Програмата која се спроведува во Република

Македонија, со која се спроведува, нострификацијата може да се изврши ако кандидатот дополнително го положи испитот по материјата која отстапува од Програмата.

Член 4

Постапката за нострификација ја спроведува Комисија што ја формира министерот за финансии.

Член 5

За документацијата за извршените нострификации, се води евиденција во Министерството за финансии.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-22365/1
17 септември 2002 година
Скопје

Министер,
Никола Груевски, с.р.

СПОГОДБИ

33.

Врз основа на член 95, став 2 од Законот за работните односи и член 112 од Колективниот договор за социјална заштита на Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија и Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија, на 13.09.2002 година, склучија

СПОГОДБА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Важењето на Колективниот договор за социјална заштита на Република Македонија, се продолжува за 4 години сметано од 04.04. 2001 година.

Член 2

Спогодбата се регистрира кај органот на државната управа надлежен за работите на трудот и се објавува во "Службен весник на РМ".

Самостоен синдикат за
здравство, фарм. и социјална
заштита на РМ
Претседател,
д-р **Симон Сиљановски, с.р.**

Министерство за труд
и социјална политика на РМ
Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

34.

Врз основа на член 89 од Законот за работни односи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93), Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од сообраќајот и врските на Република Македонија и Здружението на сообраќајот и врските при Стопанската комора на Македонија, на 20.08.2002 година, склучија

СПОГОДБА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ДЕЈНОСТА СООБРАЌАЈ

1. Потписниците на Колективниот договор за дејноста сообраќај, склучен на ден 20.11.1994 година, продолжен со измените и дополнувањата за време од 3 години на 15.05.1998 година, се согласни да се продолжи важноста на Колективниот договор и тоа на неопределено време сметајќи од 15.05.2001 година.

2. По склучувањето на Спогодбата, Комисијата за колективно договарање при Синдикатот на работниците од сообраќајот и врските на Република Македонија да пристапи кон усогласување на Колективниот договор за дејноста сообраќај со соодветните измени и дополнувања на Законот за работни односи и други закони.

3. Спогодбата се регистрира кај органот на државната управа надлежен за работите на трудот и се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Синдикат на работниците од
сообраќајот и врските на РМ
Претседател,
Љубомир Танеловски, с.р.

Здружение на сообраќајот
и врските при Стопанската
комора на Македонија
Претседател,
Крсте Танасоски, с.р.

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 855/2002 од 11.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 013042, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ТОВИ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, ул. „Абас Емин“ бр. 291.

Основач е Ристоски Тони од Охрид, ул. „Абас Емин“ бр. 291.

Промена на управител со Одлука од 05.06.2002 година.

Лице овластено за застапување е Ристоски Тони - управител.

Му престанува овластувањето на Ристоска Нада и се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 855/2002. (18392)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 717/2002 од 7.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 013037, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија на големо и мало, увоз-извоз „ЕУРОТРЕИД“ ДОО Прилеп, ул. „Рампо Левката“ бр. 16, Прилеп.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во Друштвото за трговија на големо и мало, увоз-извоз „ЕУРОТРЕИД“ ДОО Прилеп.

Управител на друштвото ќе биде Јосифоски Методија од Прилеп, кој ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

И престануваат овластувањата на Димоска Соња да го претставува друштвото и се брише од трговскиот регистар.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 717/2002. (18393)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 899/2002 од 14.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 006955, ја запиша во трговскиот регистар промената на име на фирма, управител, бришење на сите дејности и проширување на дејноста на Трговското радиодифузно друштво - оператор на кабловска мрежа - ЗОРА КАБЕЛ - ДООЕЛ Охрид, ул. „Марко Цепенков“ бр. 208.

Промена на име на фирмата, управител, бришење на постојните дејности и проширување на дејност.

Досегашниот назив на фирмата: Трговско друштво за проектирање, производство и изведување на телевизиски дистрибутивни системи - Горгоски Стојан - ЗОРА - експорт-импорт, Охрид ДООЕЛ се менува и гласи: Трговско радиодифузно друштво - оператор на кабловска мрежа - ЗОРА КАБЕЛ - ДООЕЛ Охрид.

На лицето Горгоска Зорка и престанува функцијата управител и правото за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет и се брише од трговскиот регистар, а за управител на друштвото се именува Оливер Ивановски од Скопје, кој ќе го застапува друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности во внатрешниот трговски промет.

Во друштвото се бришат сите постојни дејности, а се проширува дејноста 64.20 телекомуникации - дистрибуција на радио и телевизиски програми преку кабелска мрежа.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 899/2002. (18395)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 925/2002 од 19.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 014678, ја запиша во трговскиот регистар промената на Друштвото за трговија, угостителство и услуги ЛИНКЕСТА извоз-увоз Битола ДОО ул. „Брегалница“ бр. 29, Битола.

Истапување на содружник и пренесување на удел, од ДОО истапува содружникот Цветанка Маркоска од Битола, ул. „Стерјовски Ѓорѓи Цоца“ бр. 3-а, и својот удел од 2.660 евра во противвредност од 163.590,00 денари му го пренесува на содружникот Зора Божинова од Битола, ул. „Брегалница“ бр. 29, без надоместок при што Зора Божинова е согласна со тоа.

Со пренесувањето на уделот сега уделот на Зора Божинова во ова ДОО изнесува 5.260 евра во противвредност од 323.490,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 925/2002. (18396)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 837/2002 од 11.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 013728, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија, производство и услуги ХЛ увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. „Васко Карангелевски“ бр. 64-2/21.

Од Друштвото за трговија, производство и услуги ХЛ увоз-извоз ДООЕЛ од Битола истапува управителот Драган Маријановиќ од Битола, ул. „Васко Карангелевски“ бр. 64-2/21 со што му престанува овластувањето за застапување во внатрешниот и надворешниот промет. Во друштвото пристапува Лилјана Маријановиќ од Битола, ул. „Васко Карангелевски“ бр. 64-2/21 со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 837/2002. (18397)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 793/2002 од 18.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 01009398, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на содружник и конверзија на содружнички влог на Друштвото за производство, промет и услуги увоз-извоз „ГРАДЕЖИ-Душан и др.“ ДОО Прилеп, ул. „Борис Кидрич“ бб.

Од Друштвото за производство, промет и услуги увоз-извоз „ГРАДЕЖИ-Душан и др.“ ДОО Прилеп истапува Кирил Стојаноски од Прилеп, во друштвото се врши конверзија на содружничкиот влог во износ од 809.953,00 ДЕМ во 404.976,50 ЕУР односно во 24.703.566,50 ден.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 793/2002. (18398)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 848/2002 од 17.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 011339, го запиша во трговскиот регистар изменувањето на назив и седиште на друштвото и истапување и пристапување на содружник на Текстилната конфекција „ВЕЛОНА“ експорт-импорт ДООЕЛ Битола, ул. „Прилепска“ бр. 90а, Битола.

Се менува називот и седиштето на друштвото од Текстилна конфекција „ВЕЛОНА“ експорт-импорт МУЛТИ ИМПЕКС ДООЕЛ Битола, ул. „Ѓорче Петров“ бб, Битола во Текстилна конфекција „ВЕЛОНА“ експорт-импорт ДООЕЛ Битола, ул. „Прилепска“ бр. 90а, Битола.

Истапува содружникот Производство и услуги во областа на прометот „МУЛТИ ИМПЕКС“ Марија Герас Дочовска и др. ДОО Битола, ул. „Ленинова“ бр. 38, Битола, кон друштвото пристапува содружникот Текстилна конфекција „ЃУ ДЕЈ“ ДОО Битола, ул. „Прилепска“ бр. 90а, Битола, кој воедно го презема влогот на друштвото.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 848/2002. (18399)

СОДРЖИНА

	Страница
1241. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	1
1242. Одлука за определување царински контингенти при увоз на нафтени деривати.....	2
1243. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на одделните надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.....	2
1244. Правилник за начинот и постапката за нострификација на исправа за овластен ревизор.....	2
Спогодби	
33. Спогодба за продолжување на важноста на Колективниот договор за социјална заштита на Република Македонија.....	3
34. Спогодба за продолжување на важноста на Колективниот договор за дејноста сообраќај.....	3

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.